



ВО ГЕТСИМАНИЈА - ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА "УСПЕНИЕ" СО ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Пресвета Богородица беше прекрасна во крајот, зашто со својот гроб не се симнува на Земјата, туку влегува на небото и гробот е само скала по која се искачи на небото", вели свети Димитрие Ростовски.

Под Маслиновата (Елеонската) Гора, зад сега сувиот Кедронски поток, на местото каде што Богородица е погребана, се наоѓа Православна црква посветена и со име "Успение на Пресвета Богородица", во која се наоѓа Светиот гроб на Богомајката.

Во Црквата има голем број луѓе. Ја слушаме Божествената литургија. Гласот и зборовите допреа до душите наши и таму се вгнездија. Молитвата кон Бога навлезе во срцата наши и ги разбранува. Коленичејќи и поклонувајќи се пред Гробот на Божјата Мајка, ги искажуваме своите најдлабоки чувства. Барање утеха за својата натажена душа. И тогаш, една невидлива и огромна сила нè поткрепува, ни дава мир, спокојство, необична радост и смисла на нашиот живот.

Овде на Нејзиниот Гроб се чувствува еден интимен разговор на човечката душа со Богородица.



ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ

страна), се наоѓа капелата на Светиот праведен Јосиф, кој ја чувал Богородица по смртта на Нејзините родители. За време на Крстоносците овие капели биле прекрасни гробови.

Од левата страна, на крајот на скалите, во оваа Црква се наоѓа Богородичниот бунар со

кандила. Овде сончевата светлина, која само малку назира, се соединува со светлината на кандилата кои светат. И оваа тивка светлина навистина посебно одговара и му доликува на ова свето место на покој. Штом ги поминеме сите скали, ја забележуваме полумрачната подземна црква без прозорци "Успение на Пресвета Богородица". На десната страна на Црквата се наоѓа монолитна

камена карпа. Нејзината фасада е украсена со православен грчки иконостас, низ кој се влегува десно, преку тесен ерменски камено-своден премин, во подолга напречна пештера. Пештерата се протега паралелно со иконостасот. Во оваа пештера се наоѓа Гробот на Невесната царица, местото каде што е погребано телото на Богородица и од каде Таа се вознела на небото.

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ИНТИМЕН РАЗГОВОР НА ЧОВЕЧКАТА ДУША СО БОГОМАЈКАТА

КАПЕЛА

Ги гледаме косите и прекршени лаци на Црквата. Тие се од времето на Крстоносците (XII век). Влегувајќи низ црквената голема порта се симнуваме по неколку стрмни скали, и на десната страна во камениот ѕид се наоѓа капелата на Светите праведни Јоаким и Ана, родителите на Богородица. На спротивната страна (на левата

света вода. Од неа ациите, поклониците и туристите полнат вода, ја пијат за здравје, се мијат и од неа носат во своите домови.

Се спуштаме по поголем број стрмни и многу широки скали и доаѓаме под сводот на широката галерија во таинствениот мрак на земјината длабочина. По целиот свод на оваа широка галерија блескаат венци од запалени сребрени и златни

Под Маслиновата (Елеонската) Гора, зад сега сувиот Кедронски поток, на местото каде што Богородица е погребана, се наоѓа Православна црква посветена и со име "Успение на Пресвета Богородица", во која се наоѓа Светиот гроб на Богомајката.

Гробот има облик на издлабена карпа, како камено корито, со височина од околу половина метар, пред кој се наоѓа дебела стаклена плоча. Значи, денес, за да го видиме Гробот на

Гробот има облик на издлабена карпа, како камено корито, со височина од околу половина метар, пред кој се наоѓа дебела стаклена плоча. Значи, денес, за да го видиме Гробот на Богородица, треба прво да влеземе во пештерата. Веднаш се забележува необичниот и прекрасниот гравирани камен, а над него белата мермерна плоча. Меѓу каменот и плочата се забележува просирно стакло низ кое се гледа местото каде што било поставено телото на Богородица. Тоа е рамно место, но со мали, речиси полукружни или необликувани вдлабнатини. На мермерната плоча се наоѓа голема и прекрасна сребрена икона "Успение на Богородица". Над гробната плоча гонат шест големи и украсни кандила, кои со светлоста на Светиот Благодатен оган ја осветлуваат полутемната пештера. Камената плоча, која е прицврстена над Гробот, служи како престол на кој патниците ги оставаат своите дарови за Црквата. На неа тие оставаат и предмети за осветување (крвчиња, икони и др.), за себе и за подароци на своите блиски. Камениот Гроб има три големи дупки преку кои верниците можат да го допрат самиот гроб. Овде, на Гробот на Богородица, поклонниците со растреперени срца упатуваат молитви кон Неа, ја бакнуваат гробната плоча и ја облеваат со солзи. Пештерата на Гробот не е украсена со ништо, туку стои нејзиниот природен камен. Таа не е многу голема и заради малиот простор во неа можат да влезат десеттина поклонници. Оваа пештера има влез и излез. Влезот е спроти Гробот, а излезот е лево од Гробот на Богородица. Значи, од левата страна на Гробот се наоѓа тесен отвор низ карпата на пештерата, низ кој, во поднаведната и поклонувачка положба, одејќи наназад, поклонниците излегуваат од неа.


Зад пештерата на Гробот, на празникот Успение на Пресвета



ПОГЛЕД НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА" - НАВЕЧЕР (ИЗГРАДЕНА НА МЕСТОТО КАДЕ ШТО ГО ИСПУСТИЛА СВЕТИОТ ДУХ)

Богородица (Голема Богородица), на масата се поставува Плаштаницата на Божјата Мајка, која патниците со стравопочитување ја целиваат, ја даруваат, и клечејќи поминуваат

под неа. Тука, во близина, пред да заврши Божествената литургија, се врши причестување на верниците кои се подготвиле да го примат во себе Телото и Крвта Христова.



ПОГЛЕД НА НАДВОРЕШНОСТА НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ" ВО КОЈА СЕ НАОЃА ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ

Гробот на Божјата Мајка, го гледаме во облик во каков што го обновиле Крстоносците (во XII век), на ѕидините на старата Црква од V век (во времето на византискиот цар Маркијан и ерусалимскиот патријарх Јувеналиј), која ја урнала Персијците на почетокот на VII век (614 година). За време на Крстоносците оваа Црква била величествен базилика, со облик на крст. Таа била над земјата и имала прозорци. Но, денешната Богородична црква е подземна и се забележува дека нема прозорци. Причината за тоа е подигнувањето на нивото на долината со донесените наслојувања од надојдените води од Кедронскиот поток, а бидејќи старата Црква е во близина на овој поток, кој се излевал од своето корито, често и Црквата била затрупувана и поплавувана.

Гробната пештера е под управата на православните и на Ермените. Светиот Гроб е престол на кој редовно се служи светата богослужба, а проскомидијата се врши надвор, до карпата на гробната пештера при влезот. Подземната галерија е зад Гробот и на крајот од неа има уште еден престол, на кој православните христијани служат света богослужба. Познато е дека ова место некогаш било поврзано со Гетсиманската пештера, со местото каде што Спасителот Господ Исус Христос упатувал молитви кон Бог Отецот, но сега се одделени со ѕид, и тоа од времето кога со оваа пештера завладеале католиците. Латините ја заградиле Гетсиманската градина со ѕид, а во неа се зачувани осум стари маслинки.

Од горе, над самата пештера на Богомајката, некогаш имало величествен црква и Успенски манастир, кој го заземал целиот простор зад Кедронскиот поток, па дури и до таму каде што сега е Градината. Пред влезот во пештерата, просторијата секогаш била отворена, што го потврдуваат столбовите, арките и вратата, многу вешто изработена, која личи на надворешен украс. Овде некогаш имало мала џамија. Но, од старост таа се урнала и денес не го затвора влезот на нашата Светиња.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

Богородица, треба најпрво да влеземе во пештерата. Веднаш ги забележуваме необичниот и прекрасниот гравирани камен, а над него белата мермерна плоча. Меѓу каменот и плочата забележуваме просирно стакло низ кое се гледа местото каде што било поставено телото на Богородица.

На овој голем празник, десетици илјади свеќи гонат лево и десно од скалите, кои се наоѓаат во внатрешноста на Црквата.

БАЗИЛИКА

Храмот "Успение на Пресвета Богородица" во кој се наоѓа